

# VOLVO XC60

А К Ц И С К И Ц Е Н О В Н И К



# АКЦИСКИ ЦЕНОВНИК VOLVO XC60

Мотори	Сила на моторот kW / KS	Цена (со вклучен ДДВ)	Volvo Car Финансирање со 4,5% камата и 20% учество
<b>Дизел мотори</b>			
B4 ADVANCE AWD	145 / 197	55.990 EUR 3.460.182 ДЕН	84 месеци по 640 €

## VOLVO XC60 B4 ADVANCE AWD

B4 2.0 дизел мотор, 145 kW (197 KS)  
8-степен автоматски менувач  
Електронски клима уред 2 зони  
CleanZone AQS  
Сензор за влага  
Hands-free клуч  
Електрично преклопување на седишта и наслони за глава назад  
Електрична врата на багажникот  
12V приклучок во багажникот  
12,3" дигитална инструмент табла  
9" централен диспен на допир  
Сателитска навигација  
Apple Carplay и android Auto  
Темпомат  
Ограничувач на брзината  
LED светла  
Ентериерно осветлување средно ниво  
Автоматско затемнување на внатрешен и надворешни ретровизори  
Drive Mode  
Сензори за паркирање напред/назад  
Камера назад  
Седишта кожа/текстил  
Електрично висинско подесување на предни седишта  
Електрично лумбално подесување во два правци  
Управувач и рачка на менувачот обложени со кожа  
Серво управувач со мултифункционални копчиња  
Интегрирани сјајни кровни носачи  
Двојни хромирани издувни цевки  
Електрични склопливи ретровизори  
City Safety заштита од судар - препознавање возила, пешаци, велосипедисти  
Следње на лентата  
Сензор за дожд и светло  
Помош при нагорнини и удолинни  
7 воздушни перничии  
USB конекција  
Препознавање на сообраќајни знаци RSI  
Volvo On Call  
High Performance аудио систем  
Bluetooth  
Старт/Стоп систем  
18" Алуминиумски бандажи 5-Spoke Silver 235/60 R18  
Патосници, текстил  
Резервно тркало со намалени димензии  
Електрична брава, заштита за деца